



СЛУЖБЕН ВЕСНИК

НА НАРОДНА РЕПУБЛИКА МАКЕДОНИЈА

Ракописите се испраќаат во дупли-
кат на адреса: „Службен весник на
НРМ“—Скопје. Огласи по тарифата

СКОПЈЕ
Сабота, 20 декември 1952
Број 36 Година VIII

Претплата за 1952 год. изнесува
560 дин. Овој број чини 8 динари
Чековна сметка број 801-901-702

121

На основа член 73 точ. 8 од Уставот на НРМ,
Президиумот на Народното собрание на Народна
Република Македонија издава

УКАЗ

ЗА ЗАСТАПУВАЊЕ ПРЕТСЕДАТЕЛОТ НА ВЛАДАТА НА НАРОДНА РЕПУБЛИКА МАКЕДОНИЈА

I. За време отсуството од земјата на Лазар
Колишевски, претседател на Владата на НРМ,
по сите работи ќе го застапува Видое Смилевски,
потпретседател на Владата на НРМ.

II. Овој Указ влегува во сила веднаш.

У. бр. 43

Скопје, 10 декември 1952 година.

Президиум на Народното собрание
на Народна Република Македонија

Секретар, Претседател,
Лазо Мојсов, с. р. Страхил Гигов, с. р.

122

На основа член 5 од Законот за музеите, а
по предлог од Министерот-Претседател на Сове-
тот за просвета, наука и култура, Владата на На-
родна Република Македонија донесува

УРЕДБА

ЗА ЕТНОЛОШКИОТ МУЗЕЈ ВО СКОПЈЕ

Член 1

Етнолошкиот музеј во Скопје е културно-
просветна установа и стои под општ надзор и ра-
ководство на Советот за просвета, наука и
култура.

Член 2

Етнолошкиот музеј има за задача:

- 1) да го прибира и средува материјалот од
народната материјална и духовна култура во На-
родна Република Македонија и да го сочува од
уништување;
- 2) научно да го обработува средениот ма-
теријал;
- 3) да го направи нашето народно богатство
достапно на народот преку изложби, предавања
и публикации.

Член 3

Етнолошкиот музеј ги има следните оддели:

- а) етнографски;
- б) оддел за применета уметност.

Министерот-Претседател на Советот за про-
света, наука и култура може да оснива други од-
дели, како и да ги укинува постоеките.

Член 4

Со работата на Етнолошкиот музеј непосред-
но раководи директор.

Директорот на музејот го назначува Мини-
стерот-Претседател на Советот за просвета, на-
ука и култура.

Член 5

Етнолошкиот музеј има свој стручен совет,
како советодавен орган на директорот на музејот.
Советот го свикува и со неговите седници
раководи директорот.

Стручниот совет се состои од 7 до 9 члена.

Членовите на стручниот совет ги именува
Министерот-Претседател на Советот за просвета,
наука и култура.

Член 6

Етнолошкиот музеј има своја самостојна
претсметка на приходи и расходи што влегува во
претсметката на приходите и расходите на Со-
ветот за просвета, наука и култура.

Наредодавец за извршување на претсмет-
ката на приходите и расходите на Етнолошкиот
музеј е директорот.

Член 7

Поблиски прописи за организацијата и рабо-
тата на Етнолошкиот музеј донесува, по потреба,
Министерот-Претседател на Советот за просвета,
наука и култура.

Член 8

Оваа Уредба влегува во сила од денот на неј-
зиното објавување во „Службен весник на На-
родна Република Македонија“.

Број 1259 од 1.XII.1952 година, Скопје.

Претседател на Владата
на Народна Република Македонија,
Л. Колишевски, с. р.

Министер-Претседател
на Советот за просвета, наука
и култура
Д. Цамбаз, с. р.

123

На основа член 5 од Законот за музеите, по
предлог од Министерот-Претседател на Советот
за просвета, наука и култура, Владата на Народ-
на Република Македонија донесува

УРЕДБА

ЗА АРХЕОЛОШКИОТ МУЗЕЈ ВО СКОПЈЕ

Член 1

Археолошкиот музеј во Скопје е културно-
просветна установа и стои под општ надзор и
раководство на Советот за просвета, наука и
култура.

Член 2

Археолошкиот музеј има за задача:

- 1) да истражува, врши археолошки ископу-
вања, собира, чува и проучува археолошки пред-

мети од материјалната култура на територијата на Народна Република Македонија;

2) да врши систематско излагање на археолошки музејски збирки и непосредно, прегледно да прикажува одделни епохи од развитокот на материјалната култура;

3) научно да обработува и да објавува трудови по предметите и збирките што се наоѓаат во Музејот и на теренот.

Член 3

Археолошкиот музеј ги има следните оддели:

- а) преисториски,
- б) античен и
- в) средновековен.

Министерот-Претседател на Советот за просвета, наука и култура може да оснива други оддели, како и да ги укинува постоеќите.

Член 4

Со работата на Археолошкиот музеј непосредно раководи директорот на Музејот.

Директорот на музејот го назначува Министерот-Претседател на Советот за просвета, наука и култура.

Член 5

Археолошкиот музеј има свој стручен совет, како советодавен орган на директорот на Музејот.

Стручниот совет на Музејот го свикува и со неговите седници раководи директорот на Музејот.

Стручниот совет се состои од 7 до 9 члена.

Членовите на Стручниот совет ги именува Министерот-Претседател на Советот за просвета, наука и култура.

Член 6

Археолошкиот музеј има своја самостојна претсметка на приходи и расходи што влегува во состав на претсметката на приходите и расходите на Советот за просвета, наука и култура.

Наредбодавец за извршување на претсметката на приходите и расходите на Археолошкиот музеј е директорот.

Член 7

Поблиски прописи за организацијата и работата на Археолошкиот музеј донесува, по потреба, Министерот-Претседател на Советот за просвета, наука и култура.

Член 8

Оваа Уредба влегува во сила од денот на нејзиното објавување во „Службен весник на Народна Република Македонија“.

Број 1260 од 1.ХП. 1952 година, Скопје.

Претседател на Владата
на Народна Република Македонија,
Л. Колишевски, с. р.

Министер-Претседател
на Советот за просвета, наука
и култура
Д. Памбаз, с. р.

124

На основа чл. 79 став 2 од Уставот на Народна Република Македонија, Владата на Народна Република Македонија по предлог од Претседателот на Стопанскиот совет на Владата донесува

УРЕДБА ЗА УКИНУВАЊЕ ИНСТИТУТОТ ЗА СТОЧАРСТВО

Член 1

Се укинува Институтот за сточарство во Скопје, основан со Уредбата за оснивање и работење на Институтот за сточарство („Службен весник на НРМ“ бр. 14/52 год.).

Член 2

Работите на укинатиот Институт како и сиот имот што на Институтот му е даден на управување и неговите права и обврски се пренесуваат на Заводот за унапредување на сточарството во Скопје.

Член 3

Оваа Уредба влегува во сила со објавувањето во „Службен весник на НРМ“, на кој ден престанува да важи Уредбата за оснивање и работење на Институтот за сточарство.

Број 1347 од 16-ХП-1952 година, Скопје.

Потпретседател на Владата
на Народна Република Македонија,
Видос Смилевски, с. р.

За Министер-Претседател
на Стопанскиот совет,
Б. Темелковски, с. р.

125 ✓

На основа член 29 точка 3 во врска со член 11 точка 15 под д) од Законот за Петгодишниот план на развитокот на народното стопанство на Народна Република Македонија во годините 1947—1951, а со цел да се обезбеди што поголемо земјоделско производство Министерот-Претседател на Стопанскиот совет на Владата на Народна Република Македонија пропишува

НАРЕДБА ЗА ЗАДОЛЖИТЕЛНО СУЗБИВАЊЕ НА ПЛЕВЕЛИТЕ

I

За да се спречи штетата што плевелите ја нанесуваат на земјоделските култури ќе се превземат мерки за нивното задолжително и систематско уништување.

II

Уништувањето на плевелите го вршат сопствениците односно обработувачите на приватните земјишта, селанските работни задруги, земјоделските задруги на задружното земјиште и државните органи и претпријатија на државното земјиште што им е поверено на управување.

Уништувањето на плевелите во државното земјиште што е во општа употреба (паркови, покрај патиштата, реки, железнички линии и сл.) го врши државниот орган што се грижи за нивното одржување.

Можат да се организираат и колективни акции за уништување на плевелите.

III

Плевелите во обработивата површина (нивје, бавчи) се уништуваат со сопствени агротехнички

мерки а во ливади, пасишта, меѓи, покрај патишта, реки, јазови и канали со косење на тревата пред нејзиното цутење.

IV

За да се спречи ширењето на плевелите се забранува:

1) Сеење на неочистено и недезинфицирано семе на житни култури;

2) Сеење на луцерново и детелиново семе неочистено од вилинска коса — кускута.

V

Сузбивањето на плевелите се врши под општ надзор на Стопанскиот совет на Владата на НР Македонија, а со акцијата на сузбивањето непосредно раководат советите за стопанство на народните одбори на околиците (градовите).

VI

Со парична казна до 5.000 динари ќе се казнат за прекршок лицата:

1) Кои без оправдани причини не се одзоват на позивот од народниот одбор за задолжително учествување во акцијата за уништување и сузбивање на плевелите.

2) Кои средствата што ги добиле за уништување не ги употребиле за таа цел.

3) Кои ќе употребат за сеење неочистено и недезинфицирано семе.

VII

Оваа Наредба влегува во сила со објавувањето во „Службен весник на НРМ“.

Број 5153 од 4-XII-1952 година, Скопје.

Министер-Претседател
на Стопанскиот совет на Владата
на НРМ

В. Смилевски, с. р.

126 ✓

Со цел да се овозможи несметано природно мрстење на рибите „пастрмка“ и „белвица“ и на основа член 10 од Законот за рибарството („Службен весник на НРМ“ бр. 21/50), Министерот-Претседател на Стопанскиот совет на Владата на Народна Република Македонија донесува

НАРЕДБА

ЗА ЗАБРАНА ЛОВОТ НА РИБИТЕ „ПАСТРМКА“ И „БЕЛВИЦА“ ВО ОХРИДСКОТО ЕЗЕРО И РИБАТА „ПАСТРМКА“ ВО РЕКАТА ЦРНИ ДРИМ

1) Се забранува ловот на рибите „белвица“ и „пастрмка“ во Охридското Езеро како следува:

а) за рибата „белвица“ забраната трае од 22.XII.1952 година во 6 часот до 1.III.1953 година во 6 часот.

б) за рибата „пастрмка“ забраната трае од 31.XII.1952 година во 16 часот до 16.I.1953 година во 6 часот.

2) Во реката Црни Дрим се забранува ловот на рибата „пастрмка“ во времето од 31.XII.1952 година во 16 часот до 7.I.1953 година заклучно.

3) Прометот на уловената риба во времето од 8.I.1953 година до 16.I.1953 година во реката Црни Дрим се забранува до 16.I.1953 година а сета икра

од уловената „пастрмка“ обавезно ќе се предава на мрестилиштето при Хидробиолошкиот завод во Охрид.

4) Со парична казна до 5.000 динари ќе се казни за прекршок:

а) кој лови риби „пастрмки“ и „белвици“ во горе означените води и во забранетиот временски период;

б) кој уловена риба „пастрмка“ во река Црни Дрим во времето од 8—16.I.1953 година ја ставува во промет и

в) кој икрата од уловената риба „пастрмка“ не ја предаде на мрестилиштето при Хидробиолошкиот завод во Охрид.

5) Оваа Наредба влегува во сила на ден 22.XII.1952 година.

Број 7589 од 16-XII-1952 година, Скопје.

Министер-Претседател
на Стопанскиот совет на Владата на
НР Македонија

В. Смилевски, с. р.

127-

На основа точка 3 од Решението за начинот и елементите за утврдување на обртните средства на стопанските организации („Службен лист на ФНРЈ“ бр. 45/52) и точка 2 од Решението за измени и допуни на Решението за начинот и елементите за утврдување на обртните средства на стопанските организации („Службен лист на ФНРЈ“ бр. 53/52), а во согласие со Народната банка на ФНРЈ — Централна за НРМ — Скопје го донесувам следното

РЕШЕНИЕ

ЗА ИЗМЕНА И ДОПОЛНУВАЊЕ РЕШЕНИЕТО ЗА КОЕФИЦИЕНТИТЕ НА ОБРНУВАЊЕТО НА ОБРТНИТЕ СРЕДСТВА НА ПОДРАЧЈЕТО НА НАРОДНА РЕПУБЛИКА МАКЕДОНИЈА

Решението на овој Совет бр. 2761 од 18.IX.1952 година — за коефициентите на обрнувањето на обртните средства на стопанските организации на подрачјето на Народна Република Македонија се изменува така да пречистениот текст гласи:

РЕШЕНИЕ

За коефициентите на обрнувањето на обртните средства на стопанските организации на подрачјето на Народна Република Македонија.

1) За стопанските организации на Народна Република Македонија се определуваат следните коефициенти на обрнувањето на обртните средства и тоа:

Стопанска област — гранка	Коефициент на обрнувањето
---------------------------	---------------------------

64	Трговија со предмети за технички цели:	
	а) трговија со неметален граѓевински материјал	6
	б) трговија со моторни возила и прибор	2,5
	в) трговија со мешовита роба	3
	г) трговија со медицински, здравствени и научни инструменти и прибор	1
	д) останали	3,5

70 Трговија на големо:

а) трговија со текстил и текстилна га-лантерија	6
б) трговија со железна и метална стока	5
в) трговија со пољоделски справи, алат, вештачко ѓубриво, средства за заштитата на билките	3
г) трговија со кожа и прибор	4
д) трговија со производи од гума, каучук и пластична маса	4
ѓ) трговија со мешовита стока	5
е) трговија со животни намирници и куќни потреби	10
ж) трговија со медицински, здравствени и научни инструменти и прибор	2
з) трговија со емиш и зарзават	12
и) трговија со расподелба на филмови	2
ј) трговија со неметален граѓевински материјал	6
к) Окопси односно рекопси:	
1) Скопје, Куманово, Тетово, Гостивар, Титов Велес, Прилеп, Битола, Штип, Кочани и Гевгелија	6
2) Останати	5
1) Останати	7

50—52 Занаетчиство и домашна работа:

711— 3

а) метало-преработувачка занаетчиска дејност:	
1) Производни претпријатија	4
2) Услужни претпријатија	8
б) електротехника занаетчиска дејност:	
1) Производни претпријатија	4
2) Услужни претпријатија	8
в) хемиска занаетчиска дејност:	
1) Производни претпријатија	6
2) Услужни претпријатија	8
г) занаети за преработка на земја и камен	4
д) градежна занаетчиска дејност	6
ѓ) дрвно-преработувачка занаетчиска дејност:	
1) Производни претпријатија:	
— даборезачки	2
— останати	3
2) Услужни претпријатија	8
е) Занаетчиска дејност преработка на хартија	6
ж) занаетчиска дејност преработка на текстил:	
1) Производни претпријатија:	
— килимарски	2
— ткачки и предачки	3
— останати	3 5
2) Услужни претпријатија	8
з) занаетчиска дејност преработка на кожа и гума:	
1) Услужни претпријатија:	
— крзнарски	3
— останати	4
2) Услужни претпријатија	8
и) прехранбена занаетчиска дејност:	
1) Пекарска	8
2) Шекерска	8
3) Кобасичарска-цреварска	9

4) Останати	12
ј) графичка занаетчиска дејност	6
к) „Декор — Биро“ — Скопје	1,5
л) занаети на лични услуги	12

2) Ова решение ќе се применува од 1 октомври 1952 година.

Број 2761 од 17-XI-1952 година Скопје,
Министер-Претседател
на Стопанскиот совет на НРМ,
В. Смилевски, с. р.

Народна банка на ФНРЈ
— Централа за НРМ —
зам. Генерален директор,
П. Гавриловски, с. р.

ПОКАНА ЗА ПРЕТПЛАТА НА „СЛУЖБЕН ВЕСНИК НА НРМ“ ЗА 1953 ГОДИНА

Се известуваат претплатниците на „Службен весник на НРМ“ дека претплата-та за 1953 година ќе изнесува 600 динари за еден примерок.

Претплата-та се уплатува однапред за цела година по приложената чековна уплат-ница во „Службен весник на НРМ“ бр. 32/52, на тек. с-ка 801-901702 кај Народната банка на ФНРЈ — Централа за НРМ — Скопје.

При уплатување на сумата треба на че-ковната уплатница или вирманскиот налог да се напише јасно адресата на којашто тре-ба да се испраќа весникот, а на грбот од чекот да се наведе зошто се уплатува су-мата и за колку примероци, а за старите претплатници да се наведе и претплатниот број под кој е приман весникот во 1952 година.

Претплата-та за 1953 година треба да се обнови до крајот на месец декември о. г. По овој рок на секој што не ќе ја обнови прет-плата-та испраќањето на весникот ќе се обу-стави.

Како извесен број претплатници од 1952 година уште не ја подмириле претплата-та, се молат со претплата-та за идната година едновременно да ја внесат и должната прет-плата од 1952 година.

Од администрацијата
на „Службен весник на НРМ“

СОДРЖИНА

Ред. бр.	Страна
121 Указ за застапување Претседателот на Владата на Народна Република Македонија	337
122 Уредба за Етнологскиот музеј во Скопје	337
123 Уредба за Археолошкиот музеј во Скопје	337
124 Уредба за укинување Институтот за сточар-ство	338
125 Наредба за задолжително сузбивање на плеве-лите	338
126 Наредба за забрана ловот на рибите „пастрмка“ и „белвица“ во Охридското Езеро и рибата „пас-трмка“ во реката Црни Дрим	339
127 Решение за измена и дополнување на Реше-нието за коефициентите на обрнувањето на обртните средства на подрачјето на Народна Република Македонија	339